

**ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2025 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2025 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

	<u>Страна</u>
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	3 - 6
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА</b>	7
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	8
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА</b>	9
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b>	10
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	11
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	12 - 28
<b>Додатоци</b>	
<b>Додаток 1 - Годишен извештај за работа</b>	
<b>Додаток 2 - Годишна сметка</b>	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

**До Акционерите и Одборот на директори на ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

### **Извештај за ревизијата на финансиските извештаи**

#### **Мислење со резерва**

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ВЕБЕР ГМА АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, извештајот за добивка или загуба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината којашто заврши тогаш, и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВЕБЕР ГМА АД Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

#### **Основа за мислење со резерва**

1. Како што е прикажано во белешката 15 кон финансиските извештаи, со состојба 31 декември 2025 година Друштвото има побарувања за продадени полиси во износ од 2.152 илјади денари (1.813 илјади денари на 31.12.2024 година). Ревизијата утврди дека за побарувања во износ од најмалку 955 илјади денари постојат индикатори за проблеми со нивната наплатливост. Друштвото нема направено проценка на наплатливоста на побарувањата од купувачи. Доколку истата била направена можеби би било неопходно да се изврши исправка на нивната вредност. Ревизијата изрази мислење со резерва за финансиските извештаи за 2024 година за индикатори за проблем со наплата на побарувања за продадени полиси во износ од 423 илјади денари.
2. Ревизијата утврди дека на 31 декември 2025 година Друштвото ги потценило долгорочните обврски спрема добавувачи за 1.186 илјади денари, а за истиот износ ги преценило краткорочните обврски кон добавувачи поради тоа што обврска за финансиски лизинг која доспева за период подолг една година е прикажана како краткорочна обврска. Овој наод нема влијание врз финансискиот резултат.
3. Ревизијата утврди дека се потценети трошоците за брокерски провизии и обврските спрема добавувачи за износ од 481 илјади денари заради не Книжени влезни фактури и погрешно евидентирана уплата на платена фактура за провизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број

273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

### **Материјална неизвесност во однос на претпоставката за континуитет**

Без да го квалификуваме нашето мислење обрнуваме внимание на белешката 2.3. во финансиските извештаи која што укажува дека со состојба 31.12.2025 година тековните обврски ги надминуваат тековните средства на Друштвото за износ од 946 илјади денари (255 илјади денари на 31.12.2024 година). На 31.12.2025 година акумулираната загуба изнесува 1.863 илјади денари (3.239 илјади денари на 31.12.2023 година). Ова, поврзано со индикаторите за проблеми со наплатливост на побарувања за дадени полиси наведени во Основа за мислење со резерва укажува на постоење на материјална неизвесност во поглед на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет. Способноста на Друштвото да продолжи да функционира според начелото за континуитет во работењето, доколку е потребно ќе биде подржана со финансиска поддршка од неговите акционери. Акционерот на Друштвото даде писмена изјава дека доколку е потребно ќе обезбеди финансиска поддршка за период од најмалку една година за да се обезбеди континуитет во работењето на ВЕБЕР ГМА АД Скопје. Финансиската поддршка ќе се обезбеди преку давање на позајмици на Друштвото или докапитализација - зголемување на акционерскиот капитал.

### **Други информации**

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

## **Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

## **Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи**

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.

- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задожени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата

#### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Како што наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВЕБЕР ГМА АД Скопје со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025.

Овластен ревизор

Владимир Иветиќ

Дрезденска бр. 52 Скопје  
12 јуни 2026 година



Друштво за ревизија  
**ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА**  
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

**ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА**  
**за годината што заврши на 31 декември 2025 година**

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Приходи од продажба	6	31.386	13.587
Останати оперативни приходи	7	45	7
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>31.431</b>	<b>13.594</b>
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-43	-137
Трошоци за вработените	9	-2.079	-1.168
Амортизација	13	-403	-42
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-27.361	-12.120
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>-29.886</b>	<b>-13.467</b>
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>1.545</b>	<b>127</b>
Финансиски приходи		-	-
Финансиски расходи		-	-
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>1.545</b>	<b>127</b>
Данок на добивка	11	-169	-23
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>1.376</b>	<b>104</b>
<b>Основна заработувачка по акција во денари</b>	12	<b>2.752</b>	<b>208</b>

Одборот на директори на ВЕБЕР ГМА АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 09 март 2026 година

**Извршен директор**

Слаѓан Атанасовски



Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

**ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината завршена на 31 декември 2025 година**

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>1.376</b>	<b>104</b>
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>1.376</b>	<b>104</b>

**Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен  
дел на овие финансиски извештаи**

ВЕБЕР ГМА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
<b>СРЕДСТВА</b>			
Материјални средства	13	2.158	91
Нематеријални средства	13	-	-
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>2.158</b>	<b>91</b>
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	14	416	234
Побарувања за аванси		-	-
Останати краткорочни побарувања	15	2.172	1.813
Краткорочни финансиски средства		-	-
Активни временски разграничувања	16	-	-
Парични средства	17	3.315	2.793
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>5.903</b>	<b>4.840</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>8.061</b>	<b>4.931</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Акционерски капитал		3.075	3.075
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана загуба		-1.863	-3.239
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>1.212</b>	<b>-164</b>
<b>Долгорочни обврски</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Обврски спрема добавувачи	18	1.476	257
Останати краткорочни обврски	19	179	48
Обврски за аванси и депозити		-	-
Краткорочни финансиски обврски	20	324	624
Пасивни временски разграничувања	21	4.870	4.166
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>6.849</b>	<b>5.095</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>8.061</b>	<b>4.931</b>

Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ВЕБЕР ГМА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2025</b>	3.075	-	-	-	-3.239	-164
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Добивка за 2025 година	-	-	-	-	1.376	1.376
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно сеопфатна добивка</b>	3.075	-	-	-	-1.863	1.212
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Усогласување	-	-	-	-	-	0
<b>Состојба 31.12.2025</b>	3.075	0	0	0	-1.863	1.212

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2024</b>	3.075	-	-	-	-3.343	-268
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Добивка за 2024 година	-	-	-	-	104	104
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно сеопфатна добивка</b>	3.075	-	-	-	-3.239	-164
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Усогласување	-	-	-	-	-	0
<b>Состојба 31.12.2024</b>	3.075	0	0	0	-3.239	-164

Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
за годината што заврши на 31 декември 2025 година**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>А. Парични текови од деловни активности</b>		
Добивка по оданочување	1.376	104
Амортизација	403	42
Загуба од продажба на основни средства	-	-
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	-182	-160
Останати краткорочни побарувања	-359	-737
Побарувања за аванси и депозити	-	-
Активни временски разграничувања	-	181
Обврски спрема добавувачи	1.219	231
Останати краткорочни обврски	131	-50
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	704	1.972
Останато / заокружување	-	-1
<b>Нето парични текови од деловни активности</b>	<b>3.292</b>	<b>1.582</b>
<b>Б. Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавки на основни средства	-2.470	-
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	-	-
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-	-
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-2.470</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични текови од финансиски активности</b>		
Одлив од долгорочни и краткорочни финансиски обврски	-300	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Уплатен основачки капитал	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>522</b>	<b>1.582</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>2.793</b>	<b>1.211</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>3.315</b>	<b>2.793</b>

Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

## **ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

1.1. Акционерското Осигурително Брокерско Друштво ВЕБЕР ГМА АД Скопје е основано и работи во Република Северна Македонија. Краткото име на Друштвото е ВЕБЕР ГМА АД Скопје.

Приоритена дејност што ја обавува ВЕБЕР ГМА АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на ВЕБЕР ГМА АД Скопје се состои од 500 обични акции со вкупна номинална вредност од 50.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 100 евра.

Во рамките на акционерската главнина на ВЕБЕР ГМА АД Скопје нема приоритетни акции.

Акционери во ВЕБЕР ГМА АД Скопје на 31.12.2025 Медин Насуфоски кој поседува 250 акции (250 акции и на 31.12.2024 година), односно 50% од основната главнина и Слаѓан Атанасовски кој поседува 250 акции (250 акции и на 31.12.2024 година), односно 50% од основната главнина.

1.3. На ден 31.12.2025 година бројот на вработените во ВЕБЕР ГМА АД Скопје изнесуваше 6 лица (4 лица на 31.12.2024 година).

1.4 Седиштето на Друштвото е ул. 27ми Март бр.14, Центар, Скопје.

#### **2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

##### **2.1. Прописи**

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

## **ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се применуваат во Република Северна Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а се во примена од 01 јануари 2025 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

#### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

#### **2.3. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

Со состојба 31.12.2025 година тековните обврски ги надминуваат тековните средства на Друштвото за износ од 946 илјади денари (255 илјади денари на 31.12.2024 година). На 31.12.2025 година акумулираната загуба изнесува 1.863 илјади денари (3.239 илјади денари на 31.12.2024 година). Способноста на Друштвото да продолжи да функционира според начелото за континуитет во работењето, доколку е потребно ќе биде поддржана со финансиска поддршка од неговите акционери. Акционерот на Друштвото даде писмена изјава дека доколку е потребно ќе обезбеди финансиска поддршка за период од најмалку една година за да се обезбеди континуитет во работењето на ВЕБЕР ГМА АД Скопје. Финансиската поддршка ќе се обезбеди преку докапитализација - зголемување на акционерскиот капитал, давање на позајмици на Друштвото или обезбедување на средства од кредити со залог на личен имот.

#### **2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања**

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

## **ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

##### **3.1. Политика на евидентирање на приходите**

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

##### **3.2. Приходи од камати**

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

##### **3.3. Расходи за камати**

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

##### **3.4. Тековно и инвестиционо одржување**

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

##### **3.5. Основни средства**

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

## ВЕБЕР ГМА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ВЕБЕР ГМА АД Скопје се како што следи:

Компјутерска опрема	25%
Возила	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

#### 3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

#### 3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат побарувањата по основ на остварена посредничка провизија од осигурување, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

#### 3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

## **ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во извештајот за добивка или загуба како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

#### **3.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки**

##### **Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

##### **Законски резерви**

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

##### **Акумулирана добивка / загуба**

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

#### **3.12. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

#### **3.13. Данок на добивка**

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

## **ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.14. Користи за вработените**

##### **Придонеси за вработените**

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

##### **Обврски при престанок на работниот однос**

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

#### **3.15. Резервирања**

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

#### **3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства**

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

## **4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот

## **ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

#### **4.1. Пазарен ризик**

##### **Ризик од промени на девизниот курс**

ВЕБЕР ГМА АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

##### **Ризик од промени на цените**

ВЕБЕР ГМА АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

#### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

#### **4.3. Ризик од промени на каматните стапки**

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

#### **4.4. Ризик од ликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

#### **4.5. Ризик од финансирање**

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

## ВЕБЕР ГМА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Одборот на директори на ВЕБЕР ГМА АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

#### 4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

## 5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

### 5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
Обврски за примени позајмици	324	624
Парични средства	-3.315	-2.793
Нето обврски по кредити	-2.991	-2.169
Капитал и резерви	1.212	-164
<b>% на кредитна задолженост</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

На 31.12.2025 година и на 31.12.2024 година Друштвото не е нето кредитно задолжено.

### 5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, нема краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

## ВЕБЕР ГМА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
<b>Финансиски средства</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	3.315	2.793
Побарувања од купувачи	416	234
Останати побарувања	2.172	1.813
Краткорочни финансиски средства	-	-
	<b>5.903</b>	<b>4.840</b>
<b>Каматносни со променлива камата</b>		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Дадени заеми	-	-
	-	-
	<b>5.903</b>	<b>4.840</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски спрема добавувачи	1.476	257
Краткорочни финансиски обврски	324	624
Останати тековни обврски	179	48
<b>Вкупно</b>	<b>1.979</b>	<b>929</b>
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Обврски по кредити и финансиски лизинг	-	-
	-	-
	<b>1.979</b>	<b>929</b>

## ВЕБЕР ГМА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2025	2024	2025	2024
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити и позајмици	-	-	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

##### 31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Финансиски обврски	324	-	-	-	324
Обврски спрема добавувачи	1.476	-	-	-	1.476
Останати обврски	179	-	-	-	179
	<b>1.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.979</b>

##### 31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Финансиски обврски	624	-	-	-	624
Обврски спрема добавувачи	257	-	-	-	257
Останати обврски	48	-	-	-	48
	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929</b>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

**ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31.12.2025 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	3.315	-	3.315
Побарувања од купувачи	416	-	416
Останати краткорочни побарувања	1.217	955	2.172
Побарувања за позајмици	-	-	-
Вложувања раположливи за продажба	-	-	-
	<b>4.948</b>	<b>955</b>	<b>5.903</b>

31.12.2024 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	2.793	-	2.793
Побарувања од купувачи	234	-	234
Останати краткорочни побарувања	1.334	479	1.813
Побарувања за позајмици	-	-	-
Вложувања раположливи за продажба	-	-	-
	<b>4.361</b>	<b>479</b>	<b>4.840</b>

**6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

во илјади денари	2025	2024
Приходи од осигурително брокерски услуги	31.386	13.587
Останати приходи од продажба	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>31.386</b>	<b>13.587</b>

**7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

во илјади денари	2025	2024
Приходи од наплатени отпишани побарувања	1	-
Приходи од минати години	24	-
Останато	20	7
<b>Вкупно</b>	<b>45</b>	<b>7</b>

ВЕБЕР ГМА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

**8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

во илјади денари	2025	2024
Потрошени суровини и материјали	43	137
Отпис на ситен инвентар	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>43</b>	<b>137</b>

**9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

во илјади денари	2025	2024
Бруто плати	1.968	1.093
Други надоместоци за вработените	111	75
<b>Вкупно</b>	<b>2.079</b>	<b>1.168</b>

**10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

во илјади денари	2025	2024
Трошоци за енергија	48	34
Трошоци за ПТТ услуги	51	41
Трошоци за договор на дело	11.442	8.048
Трошоци за наемнини	157	171
Трошоци за брокерски провизии	14.464	3.208
Трошоци за репрезентација	97	116
Трошоци за адвокатски и нотарски услуги	29	15
Трошоци за банкарски услуги	231	59
Трошоци за лиценци и сертификати	220	191
Даноци кои не зависат од финансискиот резултат	30	-
Останато	592	237
<b>Вкупно</b>	<b>27.361</b>	<b>12.120</b>

## ВЕБЕР ГМА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 11. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2025	2024
Добивка пред оданочување	1.545	127
Даночно непризнаени расходи	142	104
<b>Даночна основа</b>	<b>1.687</b>	<b>231</b>
Намалување на даночната основа	-	-
<b>Даночна основа по намалување</b>	<b>1.687</b>	<b>231</b>
Данок на добивка по стапка од 10%	169	23
Намалување на пресметаниот данок	-	-
<b>Данок на добивка по намалување</b>	<b>169</b>	<b>23</b>
Ефективна даночна стапка	10,92%	18,19%

#### 12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2025	2024
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	1.376	104
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	500	500
<b>Основна заработувачка по акција во денари</b>	<b>2.752</b>	<b>208</b>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ВЕБЕР ГМА АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ВЕБЕР ГМА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

#### 13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Набавната вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

## ВЕБЕР ГМА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2025 година

во илјади денари	Земјинште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
<b>Набавна вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2025</b>	-	-	166	-	166	-
Нови набавки	-	-	2.470	-	2.470	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
<b>Состојба 31.12.2025</b>	-	-	2.636	-	2.636	0
<b>Исправка на вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2025</b>	-	-	75	-	75	-
Амортизација	-	-	403	-	403	-
Усогласување	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
<b>Состојба 31.12.2025</b>	-	-	478	-	478	0
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА</b>						
<b>31.12.2025</b>	-	-	2.158	-	2.158	-

2024 година

во илјади денари	Земјинште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
<b>Набавна вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2024</b>	-	-	166	-	166	-
Нови набавки	-	-	-	-	0	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
<b>Состојба 31.12.2024</b>	-	-	166	-	166	0
<b>Исправка на вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2024</b>	-	-	34	-	34	-
Амортизација	-	-	42	-	42	-
Усогласување	-	-	-1	-	-1	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
<b>Состојба 31.12.2024</b>	-	-	75	-	75	0
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА</b>						
<b>31.12.2024</b>	-	-	91	-	91	-

ВЕБЕР ГМА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2025	2024
Побарувања од купувачи во земјата	416	234
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	416	234
Исправка на вредност	-	-
<b>Вкупно побарувања од купувачи - нето</b>	<b>416</b>	<b>234</b>

15. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2025	2024
Побарувања за продадени полиси	2.152	1.813
Побарувања од вработените	-	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	20	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.172</b>	<b>1.813</b>

16. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2025	2024
Однапред платени трошоци	-	-
Пресметани приходи	-	-
Пресметани побарувања за продадени полиси	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2025	2024
Жиро сметка	1.450	1.462
Денарска благајна - дневен промет	1.865	1.153
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	178
<b>Вкупно</b>	<b>3.315</b>	<b>2.793</b>

**ВЕБЕР ГМА АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**18. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2025</b></u>	<u><b>2024</b></u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.476	257
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>1.476</b></u>	<u><b>257</b></u>

**19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2025</b></u>	<u><b>2024</b></u>
Обврски за данок на добивка	169	23
Обврски за бруто плати	10	23
Обврски за персонален данок на доход	-	-
Обврски спрема вработените	-	2
Останато	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>179</b></u>	<u><b>48</b></u>

**20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2025</b></u>	<u><b>2024</b></u>
<b>Обврски по краткорочни кредити и позајмици</b>		
Обврски за примени позајмици од Слаѓан Атанасовски	24	324
Обврски за примени позајмици од Медин Насуфоски	300	300
<b>Вкупно</b>	<u><b>324</b></u>	<u><b>624</b></u>
Тековна доспеаност на долгорочни обврски за кредити	-	-
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>	<u><b>324</b></u>	<u><b>624</b></u>

**21. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2025</b></u>	<u><b>2024</b></u>
Нефактурирани обврски од осигурителни компании	4.870	4.166
Пресметани приходи	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>4.870</b></u>	<u><b>4.166</b></u>

## ВЕБЕР ГМА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 22. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

#### 23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2025 година спрема ВЕБЕР ГМА АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

ВЕБЕР ГМА АД Скопје на 31.12.2025 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

#### 24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на изведувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.